

**ВЕТЕРИНАРНО ЗДРАВСТВЕН СЕРТИФИКАТ**  
**Health Certificate**  
 За црега од животинско потекло за увоз во Република Македонија  
 For animal casing for dispatch to the Republic of Macedonia

Земја/Country Сертификат за Република Македонија		Ветеринарно Здравствен /Veterinary Certificate to Republic of Macedonia					
Дел I: Детали за испратената пратка Part I: Details of dispatched consignment	I.1. Испраќач /Consignor  Име /Name  Адреса /Address  Тел. /Tel.		I.2. Референтен број на сертификатот /Certificate reference number		I.2.a		
			I.3. Централен Надлежен Орган /Central Competent Authority				
			I.4. Локален Надлежен Орган /Local Competent Authority				
	I.5. Примач /Consignee  Име /Name  Адреса /Address  Поштенски број /Postal code  Тел. /Tel.		I.6.				
	I.7. Земја на потекло /Country of origin		ИСО код /ISO code	I.8. Подрачје на потекло /Region of origin	Код /Code	I.9. Земја на дестинација /Country of destination	ИСО код /ISO code
						I.10. Подрачје на дестинација /Region of destination	Код /Code
	I.11. Место на потекло /Place of origin  Име /Name  Адреса /Address		Број на одобрение /Approval number		I.12.		
	I.13. Место на натовар /Place of loading		I.14. Дата на поаѓање /Date of departure				
	I.15. Средства за транспорт /Means of transport Авион <input type="checkbox"/> /Aeroplane Брод <input type="checkbox"/> /Ship Железнички вагон <input type="checkbox"/> /Railway wagon Средство за патен сообраќај <input checked="" type="checkbox"/> /Road vehicle Other <input type="checkbox"/> /Друго		I.16. Влезен ВИМ на ГП во РМ /Entry BIP in RM				
	Идентификација /Identification  Документ на кој се повикува /Documentary references		I.17. Бр. на ЦИТЕС /No(s) of CITES				
I.18. Опис на стоката /Description of commodity		I.19. Код на стоката (ХС код) /Commodity code (HS code)		I.20. Количество /Quantity			
I.21. Температура на производот /Temperature of the product Собна <input type="checkbox"/> /Ambient Разладено <input type="checkbox"/> /Chilled Смрзнато <input type="checkbox"/> /Frozen		I.22. Број на пакувања /Number of packages		I.24. Вид на пакување /Type of packaging			
I.23. Идентификација на контејнеро/Број на пломба /Identification of container/Seal number							
I.25. Пратките се наменети за: /Commodities certified for: Исхрана на луѓе <input type="checkbox"/> /Human consumption Друго <input type="checkbox"/> /Other Исхрана на животни <input type="checkbox"/> /Animal feeding stuff Понатамошна прераба <input type="checkbox"/> /Further process Техничка <input type="checkbox"/> /Technical use Реба <input type="checkbox"/> /Other							
I.26.		I.27. За увоз или влез во РМ /For import or admission into RM <input type="checkbox"/>					
I.28. Идентификација на стоките <sup>(b)</sup> : /Identification of the commodities <sup>(b)</sup> : Видови (Научно име) /Species (Scientific name)      Природа на стоката /Nature of commodity      Тип на обработка /Treatment type      Одобрен број на објектот /Approval number of the establishment      Број на пакувања /Number of packages      Нето тежина /Net weight      Сериски број /Batch number Кланица /Abattoir      Погон за расекување /Cutting plant      Ладилник /Cold store							

Земја/Country  
за животински црева

/ for animal casing

Потврда за здравствената состојба на животните  
/Animal health attestation

Јас, долу потпишаниот официјален ветеринар со ова потврдувам дека горе споменатите црева од животинско потекло:  
/I, the undersigned official veterinarian, hereby certify, that the animal casings described above:

- a) потекнуваат од погони одобрени од страна на надлежниот орган  
/come from plants approved by the competent authority:
- b) се исчистени, со стругање и  
/have been cleaned, scraped and
- или/either
- [солени со NaCl 30 дена] <sup>(2)</sup>  
/[salted with NaCl for 30 days] <sup>(2)</sup>
- или/or
- [третиран со киселина] <sup>(3)</sup>  
/[bleached] <sup>(3)</sup>
- или/or
- [осушени после стругањето] <sup>(3)</sup>  
/[dried after scraping] <sup>(3)</sup>.
- c) ги поминале сите мерки за заштита за да се избегне повторна контаминација после третманот  
/have undergone all precautions to avoid recontamination after treatment.

**Забелешки/Notes**

- <sup>(1)</sup> Издава надлежен орган  
/Issued by the competent authority.
- <sup>(2)</sup> Регистарскиот број(еви) на железничкиот вагон или камионот и името на бродот треба да се пополнат соодветно. Доколку се знае бројот на авионот треба да се внесе.  
Во случај на транспорт со контејнери или боксови, вкупниот број, нивниот регистрационен број и бројот на печатите, доколку има, треба да се назначи под точка I.15..  
/The registration number(s) of rail-wagons or lorry and the name of the ship should be given as appropriate. If known, the flight number of the aircraft. In case of transport in containers or boxes, the total number, their registration and seal number, if present, should be indicated under point I.15.
- <sup>(3)</sup> Заокружи соодветно  
/Keep as appropriate.
- <sup>(4)</sup> Пополни по потреба  
/Complete if appropriate.
- <sup>(5)</sup> Пополни соодветно  
/Complete as appropriate.
- <sup>(6)</sup> Бојата на потписот треба да биде различна од бојата на штампаниот текст. Истото важи и за печатот освен ако не е втиснат или воден печат.  
/The color of the signature shall be different to that on the printing. The same rule applies to stamps other than those embossed or watermark.
- <sup>(7)</sup> Третманот кој е применет е од опциите наведени во Потврда за Здравствена состојба на животните во Делот II б.  
/Treatment that has been applied from the options listed in the Animal Health attestation in Section II b.

**Официјален ветеринар/Official veterinarian**

Име (со големи букви)  
/Name (in capitals):

Професија и титула/Qualification and title:

Дата/Date:

Потпис/Signature:

Печат/Stamp: